



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ  
Вторник, 1 февруари 1955  
Број 4                                  Година XI

Претплата за 1955 год. изнесува 800 дин. Овој број чини 30 динари  
Чековна сметка број 801-Т-166.

26.

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ

#### НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1955 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Општествениот план на Народна Република Македонија за 1955 година, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 18 јануари 1955 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 19 јануари 1955 година.

Број 3.

Скопје, 21 јануари 1955 година

Претседател на Народното собрание,  
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

#### ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1955 ГОДИНА

#### ДЕЛ ПРВИ

#### ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1954 ГОДИНА

#### ГЛАВА I.

#### ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД

Вкупниот општествен производ пресметан врз база на истите цени го покажува следното движење:

	Година		Индекс*
	1953	1954	1953 — 100
Вкупен општествен производ (во милиони динари)	59.352	61.309	103,3
Вкупен општествен производ по глава на жител (во дин.)	45.518	45.609	100,2

\*) Општествениот производ во 1954 година е пресметан според процена на извршувањето а во 1953 година, е по цените од 1954 година и врз основа на завршните сметки.

#### ГЛАВА II.

#### ПРОМЕНИ ВО РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВОТО ВО 1954 ГОДИНА

На формирањето на вкупниот општествен производ во 1954 година битно влијаеја следните фактори: порастот на индустриското производство врз база на поинтензивно користење на постоеќите капацитети, зголемувањето на извозот, особено на тутунот, смалувањето на вкупните инвестициони вложувања и смалениот обем на градежната дејност во 1954 година, како и значителното потфрлање на земјоделското производство поради неповолните временски услови. Сето ова имаше влијание во распределбата на општествениот производ и националниот доход, на формирањето на цените и личната потрошувачка.

Стопанскиот развој во 1954 година особено се карактеризира со следните моменти:

1. Понатамошен пораст на индустриското производство коешто во 1954 година е најголемо производство постигнато од ослободувањето до денеска.

2. Смалување на градежната дејност во 1954 година во однос на 1953 година. Градежните работи во 1954 година се намалени за 19% во однос на 1953 година.

3. За земјоделството 1954 година претставува неповолна година во којашто обемот на производството во однос на 1953 година се намали за околу 2.000 милиони динари или за 7% сметано по цените од 1954 година.

4. Зголемување на извозот во 1954 година, а особено значајното зголемување на извозот на тутун и други индустриски производи.

5. На стопанството во 1954 година влијаеше и ненавременото пуштање во погон на некои значителни индустриски капацитети. Освен тоа и пуштањето во погон на некои објекти е одложено за идната година.

6. Покрај овие моменти, на стопанството влијаеше и покачувањето на цените на репродукциониот материјал, како и покачувањето на цените на стоките за широка потрошувачка, што се одрази врз животниот стандард на трудбениците.

#### 1.

#### ПОРАСТ НА ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

1. Во споредба со 1953 година, физичкиот обем на производството во индустријата и рударството во 1954 година е зголемен за 23%. Досега најголем

обем на индустриското производство во повоениот период е постигнат во 1950 година. Во 1951 година физичкиот обем на производството знатно опадна под нивото постигнато во 1950 година, додека во 1952 и 1953 година физичкиот обем на производството расте, но сепак, под нивото на 1950 година. Во 1954 година обемот на индустриското производство значително го надминува досега најголемото постигнато производство во 1950 година.

2. Развикоот на индустриското производство по стопански гранки е следниот:

	1953 г.	1954 г.*)
Производство на елект. енергија	100	131
Производство на јаглен	100	79
Обоена металургија	100	99
Производство на неметали	100	131
Метална индустрија	100	115
Индустрија на елект. материјал	100	140
Хемиска индустрија	100	146
Индустрија на градежен материјал	100	115
Дрвна индустрија	100	100
Индустрија на хартија	100	128
Текстилна индустрија	100	138
Индустрија на кожи	100	182
Прехранбена индустрија	100	126
Графичка индустрија	100	118
Тутунова индустрија	100	172
Вкупно индустрија и рударство	100	123
Експлоатација на шуми	100	103

Зголемување на производството во однос на предвидувањата со Општествениот план за 1954 година забележуваат следните стопански гранки: обоената металургија, кожната индустрија и тутуновата индустрија. Зголемувањето на производството кај овие стопански гранки се должи првенствено на подброто користење на капацитетите и на подбрата снабдувачка со суровини кај тутуновата индустрија.

Предвидениот пораст на производството со Општествениот план за 1954 година во електро-стопанството, индустријата на хартија и графичката индустрија е остварен.

Останатите стопански гранки во однос на предвидувањата со Општествениот план покажуваат извесно намалување. Меѓутоа, во однос на минатата година и кај тие гранки порастот е значителен.

Намалувањето во однос на предвидувањата со Општествениот план кај овие стопански гранки се должи во најголема мерка на следното: на лошите атмосферски услови во првиот квартал, на ненавременото пуштање во погон на капацитетите што беа предвидени со Општествениот план (Фабриката за стакло, Фабриката за порцулан) и деломично поради нередовното снабдување со електрична енергија.

Во производството на јаглен не е постигнато предвиденото ниво, поради лошите временски и транспортни услови.

Предвиденото производство во индустријата на неметали не е постигнато поради неблагоприятното пуштање во погон на Фабриката за порцулан

во Титов Велес и одлагањето на пуштањето во погон на Фабриката за стакло во Скопје. Неблаговременото пуштање во погон на Фабриката за порцулан во Титов Велес се должи на неблагоприятното извршување на завршните работи, а одлагањето на пуштањето во погон на Фабриката за стакло е последица на неблагоприятното плаќање на увозната опрема поради познатите тешкотии во платниот биланс.

Предвидувањата по Општествениот план во металната индустрија не се остварени поради тоа што за некои асортименти (сив лив) немало побарувачка на пазарот. Предвидувањето со Општествениот план во хемиската индустрија не е остварено поради потфрлувањето на производството на бои и лакови.

Временските услови во првиот квартал доведоа до тоа предвидувањата во градежната индустрија да не се остварат.

Извесно потфрлување во текстилната индустрија се должи на нередовното снабдување со суровини.

Поради сушата во земјоделството, прехранбената индустрија работеше со намален капацитет, заради кое предвидувањата со Општествениот план не се остварени.

3 Порастот на индустриското производство овозможи покачување на бројот на запослените во индустријата и рударството.

Во 1954 година запослени се 3.740 работници и службеници повеќе од средно запослените во 1953 година.

4. Во 1954 година пуштени се во погон следните капацитети:

а) Во електростопанството пуштен е во погон III котел на ТЕЦ Маџари во Скопје со капацитетот од 10 MW.

б) Во текстилната индустрија пуштена е во погон кончалницата на свиларскиот комбинат во Титов Велес со капацитет од 50 тони.

в) Кон крајот на 1954 година пуштена е во погон Фабриката за порцулан во Титов Велес со капацитет од 6.250 тони санитарна керамика и керамика за домаќинство.

## 2.

### ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

1. На формирањето на вкупниот општествен производ влијасе смалувањето на земјоделското производство како последица на неповолната година во земјоделството.

2. Вредноста на земјоделското производство по гранки во 1954 година изнесува:

Гранка	Вредност на производството 1930/39 — 100*)			
	1947/51	1951	1953	1954
Полоделство	124,4	129,8	138,5	127,9
Овощарство	163,0	169,7	208,0	178,1
Лозарство	139,1	143,9	128,0	147,0
Сточарство	91,7	92,5	110,2	97,6
Рибарство	114,4	100,0	103,0	105,5
Дом. преработка	94,8	85,2	98,0	94,0
Вкупно:	114,5	117,3	129,1	118,6

\*) Вредноста на производството пресметана по исти цени.

\*) Процена на извршување.

Лошите временски услови неповолно се одразија особено на полоделството, овоштарството и сточарството. Се оценува дека во полоделството производството е помало од 1953 година за околу 7%, во овоштарството за околу 14%, во сточарството за околу 11%.

Лозарството е единствената гранка што забележила зголемување на производството. Се оценува дека овој пораст ќе изнесе околу 19% повеќе во однос на 1953 година.

3. Движењето на производството на главните земјоделски производи се гледа од следниот преглед:

	Физички обем во 1930/39 — 100			
	1947/51	1951	1953	1954
Пшеница и рж	80,3	92,6	100,0	74,1
Пченка	89,6	97,0	105,0	76,4
Ориз	135,0	161,0	364,0	564,6
Афион семе	74,0	144,0	108,0	29,1
Афион смола	48,0	78,0	60,0	16,8
Памук	308,0	214,0	206,0	336,8
Тутун	242,0	220,0	235,0	214,1
Овощите вкупно	202,0	194,0	251,0	193,6
Грозје	135,0	136,0	122,0	135,7
Месо	94,0	78,0	102,0	92,2

Според предвиденото по планот за 1954 година, производството на пшеницата и ржта е помало за околу 30.000 тони, а според оствареното во 1953 година, производството е помало за околу 45.000 тони.

Во производството на афион смола има намалување за 21,6 тони во однос на предвиденото со планот за 1954 година, како и во однос на оствареното во 1953 година. Во производството на афионско семе остварено е помалку од 1.600 тони во однос на предвиденото со планот, односно 1.190 тони помалку според оствареното производство во 1953 година.

Производството на ориз е зголемено за околу 11.000 тони според планираното, односно за 7.700 повеќе од оствареното во 1953 година.

Производството на памук е зголемено за околу 1.800 тони повеќе од предвиденото со планот, односно за околу 1.600 тони од оствареното во 1953 година.

Покрај тоа зголемено е и производството на грозје.

Зголеменото производство доаѓа како резултат на инвестиционите вложувања во мелиорациите, лозарството и друго, како и поради стимулансот на цените на памукот и оризот. Покрај тоа, расчистувањето на имовинските односи, односно после реорганизацијата на селанските работни задруги, придонесе за зголемено стимулирање на производството.

4. Во текот на 1954 година преземени се следните позначајни мерки за побрзиот развој на селското стопанство:

а) Продолжено е со инвестиционите вложувања во мелиоративните работи во Повардарјето и во други локални мелиорации. Преземени се мерки за студиски и истражни работи во мелиорациите и за користење на водите за наводнување. Во мелиоративните работи се вложени 887 милиони ди-

нари, а за студиски и истражни работи за наводнување и одводнување 90 милиони динари.

б) Дадени се гаранции од народните одбори за инвестиционите вложувања во кланици, ладилници, силоси, млинови и друго, во износ од 1.524 милиони динари. Во 1954 година за оваа цел е инвестирано 764 милиони динари.

в) Преземени се мерки за обезбедување на производството на квалитетен семенски материјал. Во 1954 година произведено е 480 тони семе од разни житни и крмни култури, 4,5 тони памуково семе, околу 0,5 тони разни градинарски семиња и 170 тони семенски компир.

Преземени се мерки за зголемување производството на овошни и лозови садници, а подобрен е и нивниот асортиман. Во 1954 година произведено е вкупно 240.000 овошни садници и 3.250.000 калемии — ожилени.

г) Во 1954 година преземени се агротехнички мерки за зголемување приносите во земјоделското производство. Употребено е 4.000 тони вештачко ѓубре што претставува зголемување од 29% во споредба со 1953 година, односно употребено е 8 килограми вештачко ѓубре на хектар оранична површина според 5,6 килограми во 1953 година.

д) Преземени се мерки за подобрување на службата за заштита на растенијата. Во 1954 год. основани се 7 станици за заштита на растенијата, што претставува знатна мерка за зголемување приносите и унапредување на земјоделското производство.

5. Во 1954 година се премина на оданочување на земјоделските производители врз база на катастарски доход. Со воведувањето на катастарот се наиде на доста тешкотии поради кое само во десет околии е извршено задолжување врз база на катастарот. Катастарските операти се воведени во сите околии освен во Кривопаланечка, Титоввешка и Малешевска, чии катастари ќе бидат изготвени во текот на 1955 година. Во околиците во коишто катастарските операти ќе бидат готови до крајот на оваа година, задолжувањето на данокот ќе се изврши дополнително врз база на тие операти. Иако катастарот не е воведен благовремено во сите околии на Републиката, сепак оданочувањето по катастарот создаде поголема заинтересираност кај земјоделските производители за поголемо производство.

6. Во 1954 година се донесоа неколку значителни прописи од областа на земјоделството и тоа: Законот за унапредување на овоштарството, Законот за унапредување на лозарството и Законот за унапредување на сточарството.

Примената на овие прописи ќе придонесе за побрзо развивање на овие земјоделски гранки.

## ШУМАРСТВО

1. Во 1954 година амортизацијата во шумските стопанства од која се финансираат инвестициите за шумско-техничките работи, е зголемена за околу 15%. Инвестициите за шумско-техничките работи главно се утрошени за изградба на патишта за отворање на нови шумски комплекси и високопланински пасишта, потоа за изградба на шумар-

ски и ловни куќи, поила и цистерни во високопланинските пасишта. Покрај тоа, од дотаците на Републиката и народните одбори извршувани се инвестиции за пошумување на голети и ветрозащитни појаси, како и за ресурекција на шумите.

2. Приходите на шумските стопанства беа зголемени за околу 105 милиони динари. Ова зголемување е резултат на зголемената сеча на дрвната маса како и на зголемувањето на цената на дрвото на корен. Цената на дрвото на корен зголемена е просечно за 28% во однос на 1953 година а сечата е зголемена за 25%.

3. Во 1954 година беа обезбедени вкупно субвенции на шумските стопанства во износ од 281 милиони динари. Се констатира дека предвидените субвенции не беа утрошени за онаа цел за која беа наменети.

4. Во 1954 година се премина кон наддавање на зимските и летните пасишта. Наддавањето на високопланинските пасишта со помали исклучоци, се спроведоа со успех. Меѓутоа, наддавањата на зимските пасишта не беа спроведени со успех, главно поради малиот капацитет на овие пасишта и големиот број на интересенти за нивното ползување, како и поради неекономското наддавање од страна на сточарските стопанства.

### ГРАДЕЖНА ДЕЈНОСТ

1. Вредноста на извршените градежни работи во 1954 година заедно со инвестициите на Југословенската Народна Армија се проценува на 11,5 милијарди динари. Во однос на извршените градежни работи во 1953 година, градежните работи во 1954 година се помали за околу 19%.

2. Структурата на изградбата во 1954 година во извесна мерка се менува во полза на објектите од општествениот стандард, што доаѓа главно поради намалувањето на обемот на инвестициите за основната инвестициона изградба и што започнатите објекти од основната инвестициона изградба се наоѓаат во завршна фаза.

3. Во 1954 година прв пат се воведоа системот на наддавања во градежништвото. Меѓутоа, во таа година наддавањата опфаќаа сосем мал обем на градежни работи. Во 1954 година знатно се прошири овој систем на наддавања. Се цени дека на објектите издадени по пат на наддавања се постигнати уштеди за околу 10% од вредноста на претсметковните суми. Меѓутоа, во случај на поскапување или поевтинување на главните градежни материјали скоро на сите наддавања постојат клаузули за регрес. Цените на главните градежни материјали во 1954 година зголемени се средно за околу 29% што предизвика поскапување на градежните работи за околу 11%. Поради ова, постигнатата уштеда преку наддавањата, нема да го даде соодветниот финансиски ефект.

4. Движењето на запослените работници во 1954 година не е во сразмера со намалената градежна дејност во однос на 1953 година. Се проценува дека бројот на запослените е зголемен за околу 8% но што е потребно за предвидениот обем на градежните работи. Зголемувањето бројот на

запослените е резултат на дејството на инструментите предвидени со Општествениот план за 1954 година за образувањето на платниот фонд и на внатрешните организациони слабости во поодделни градежни претпријатија.

5. И во 1954 година дојде до израз недостигот на капацитети за завршно-занаетчиските работи што се одрази во ненавременото завршување и давање во употреба на градежните објекти.

6. Во 1954 година скоро за сите градежни објекти постојат договорни односи помеѓу инвеститорите и изведувачите, што е сосем позитивна појава. Меѓутоа, во исполнувањето на договорните обврски се констатира појава на толеранција, како од едната така и од другата договорна страна што негативно се одрази на навременото завршување на објектите.

7. Сразмерно со споменатото зголемување на цените во градежништвото, и обемот на градежните работи се намали за околу 11%.

5.

### ПРОМЕНИ ВО АВТОСООБРАЌАЈОТ

1. Амортизацијата во автосообраќајот е зголемена за 15% во однос на 1953 година. Истата требаше да овозможи подобро одржување на транспортните средства и замена на дотрајаните. Меѓутоа, таа не ја изврши оваа улога поради следното:

а) Вредноста на основните средства утврдена со пописот во автосообраќајот не одговара на денешните пазарни цени за автотранспортните средства како од домашно производство така и од увоз. Цените на овие средства се далеку поголеми од износот на амортизацијата (делот за замена).

б) Поради познатите тешкотии во платниот биланс слободниот курс на девизите на претсметковното место беше далеку повисок но што е предвиден со Општествениот план.

в) Увозните материјали за одржување на сообраќајните средства, како и самите сообраќајни средства беа подложени на строг режим на увозни коефициенти, што придонесе цените несразмерно да се покачат.

2. Предвидениот обем на транспортните услуги во 1954 година потфрли за 10% а во однос на извршените транспортни услуги во 1953 година поголем е за 1%.

3. Потфрлувањето на предвидениот обем на транспортните услуги е последица на потфрлувањето на теретниот сообраќај, додека патничкиот сообраќај е поголем за 3% во однос на предвидувањето со Општествениот план.

4. Во 1954 година тарифата за теретниот сообраќај беше изменета со коешто цените на транспортните услуги се покачија во просек за 15%. Оваа измена на тарифата уследи поради зголемените материјални трошоци во автосообраќајот, на суровините и помошните материјали.

6.

### ИЗМЕНИ ВО ТРГОВИЈАТА И УГОСТИТЕЛСТВОТО

1. Во 1954 година се изврши реорганизација на трговската мрежа. Пред реорганизацијата во Народна Република Македонија постоеја 837 стопански организации, а по извршената реорганизација бројот на стопанските организации од областа на стоковниот промет е зголемен на 1.979. Со ваква извршена реорганизација на трговската мрежа на мало создадени се услови за поголема конкуренција на пазарот. Покрај тоа реорганизацијата придонесе набавката на стоките да се врши според вистинските потреби како по количини така и по сортименти. Овие позитивни страни се однесуваат првенствено на стопанските организации што се занимаваат со продажба на индустриски стоки, иако и во овој дел од трговската мрежа имаше некаде извесно прекумерно раздробување на мрежата. Кај стопанските организации со селско-стопански производи, реорганизацијата не ги даде очекуваните резултати. Покрај големата расцепканост, овие организации не беа во состојба да ги опфатат сите расположиви пазарни одвишоци и остваруваат поголеми разлики во цените одшто пред реорганизацијата.

2. Со реорганизацијата е опфатена и трговската мрежа на големо. Пред реорганизацијата постоеја 11 стопански организации и тоа сите во Скопје, а потоа 76 стопански организации со индустриски стоки на големо. Реорганизацијата на трговската мрежа на големо се спроведе во поголема широчина што предизвика непотребно зголемување на залихите на стоки, значително зголемување на кредитите за обртни средства и успорување на циркулацијата на стоките. Осем тоа, големиот број на трговските стопански организации на големо придонесоа за поскапување на стоките.

3. Платниот систем во трговијата во текот на 1954 година се измени. Истиот беше зависен од висината на остварениот стоков промет. Новиот начин на формирање на платниот фонд во трговијата треба позитивно да се одрази на зголемувањето на стоковниот промет и на намалувањето на разликата во цените. Меѓутоа, определувањето на процентот за платен фонд од прометот, не се спроведе на време, а покрај тоа беше и неправилно одреден. Ова создаде несигурност кај стопанските организации. Како последица на ова трговијата остваруваше исти разлики на цени како и пред определувањето на процентот.

4. Планираниот стоков промет во трговијата се оствари како што е предвидено со Општествениот план за 1954 година:

	Во милиони динари		
	Предвидено 1954 г.	Процена 1954 г.	Индекс
Стоков промет во трговијата	27.218	27.122	100

5. Предвидениот промет во угостителството ќе се оствари помалку со 12,3%:

	Во милиони динари		
	Предвидено 1954 г.	Процена 1954 г.	Индекс
Стоков промет во угостителството	2.200	1.930	87,7

Потфрлувањето на прометот во угостителството доаѓа, главно поради остварените повисоки цени од предвидените со планот.

7.

### ЗАНАЕТЧИСТВО

1. Ускладувањето на данокот на промет на производите и услугите со индустријата, којшто се спрведе во 1954 година, создаде поволни услови за подобар развиток на занаетчиското производство и услуги. Меѓутоа, во рамките на занаетчиското помеѓу поедини сектори не се создадени вакви еднакви услови.

Овие нееднакви услови се огледаат во големите разлики помеѓу доходот од социјалистичкиот сектор и доходот, односно, даночната основица во приватниот сектор. Оваа основица кај приватниот сектор е пониска средно за околу 50%. На овој начин даночните обврски на приватниот сектор несразмерно се помали од општествените обврски на стопанските организации во социјалистичкиот сектор.

2. Во 1954 година занаетчиските и стопанските организации не учествуваат доволно во кредитите од републичкиот и локалните инвестициони фондови

Се констатира дека кај стопанските организации во занаетчиското постои тенденција за високи кредити и на тој начин за претворање нивното производство и услуги во индустриско производство. За побрзо унапредување на занаетчиското производство потребни се кредити за ситна механизација за која цел можат најефикасно да се искористат локалните фондови.

3. Се очекува бруто продуктот во занаетчиското во 1954 година да се оствари според предвидувањата со Општествениот план.

8.

### ОСТВАРУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ

1. Предвидениот извоз за 1954 година се оствари во поголем износ за 7,8% и тоа:

	Предвидено 1954 год.	Процена на остварување — 1954 год.
Индустриски производи	100	78,5
Тутун	100	132,1
Селскостопански производи	100	88,3
<b>Вкупно:</b>	<b>100</b>	<b>107,8</b>

Вкупниот извоз е зголемен поради зголемувањето на извозот на тутун, што доаѓа од поголемите извезени количини тутун и од повисоката постигнатата средна цена на извезениот тутун.

Потфрлувањето на извозот на индустриско-рударските производи е последица на слабиот извоз на хромна руда, поради слабата побарувачка на светскиот пазар. Во оваа година за првпат се извезени производи од металната индустрија, а зголемен е извозот на производите од текстилната, дрвната и кожарската индустрија.

Потфрлувањето на извозот на селско-стопанските производи е последица на слабата реколта во земјоделството.

## 9.

**ИЗВРШУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ**

1. Вкупните инвестиции што се предвидени со Општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за територијата на Народна Република Македонија, инвестициите од Општиот инвестиционен фонд на Федеративна Народна Република Југославија (транша за 1954 година) Републичкиот инвестиционен фонд, инвестиционите фондови на народните одбори, буџетските инвестиции на Републиката и народните одбори, инвестициите од сопствените средства на претпријатијата и амортизационите фондови заедно со инвестициите на Југословенската Народна Армија на територијата на Народна Република Македонија, без инвестициите од акумулацијата од приватниот сектор, се оценува да се извршат со 97%.

2. За објектите: железарата во Скопје, рудниците на железо — Кичево, ХЕЦ — Маврово, Железничката пруга Пере Тошев — Жван и за проектирање на новата хидроцентрала беа обезбедени средства во износ од 5.420 милиони динари. Се оценува до крајот на годината овие инвестиции да се извршат со 97%.

3. Траншата за 1954 година од Општиот инвестиционен фонд на Федеративна Народна Република Југославија изнесува 8.759 милиони динари. Извршувањето на инвестициите од овој фонд се оценува на околу 93%. Потфрлувањето на овие инвестиции се должи на тоа што договорената увозна опрема за 1954 година, поради познатите тешкотии во платниот биланс на Федеративна Народна Република Југославија, нема да биде во целост реализирана.

4. Буџетските инвестиции на Републиката беа предвидени во износ од 3.020 милиони динари. Се оценува овие инвестиции да се извршат со 98%. Потфрлувањето е последица на неблагоприятното изготвување на техничката документација од страна на инвеститорите како и на недоволните капацитети за завршните работи во градежништвото.

5. Се оценува буџетските инвестиции на народните одбори и на инвестициите од средствата на претпријатијата да се извршат.

6. Амортизацијата која што според инструментите на планот за 1954 година стопанските организации можат да ја употребат за одржување и

замена на основните средства, изнесува 2.893 милиони динари. Се оценува од овие средства да се утрошат околу 2.500 милиони динари.

7. Од Републичкиот инвестиционен фонд за реконструкција и рационализација на постоеќите стопански организации и за унапредување на производството на тутун и ориз заклучен е инвестиционен кредит од 360 милиони динари. Се оценува овие средства да бидат утрошени во целост.

8. Поради покачувањето на цените на главните градежни материјали на опремата и монтажата обмот на инвестиционите работи во 1954 година се намали за околу 10%.

## 10.

**ДВИЖЕЊЕ НА ЦЕНИТЕ**

Во Општествениот план на НРМ за 1954 година се предвидуваше главно да се задржи нивото на цените на мало од месец декември 1953 година што се формираа под дејството на добриот род во земјоделството и извршеното снижување на цените на индустриските стоки. Меѓутоа, општиот индекс на цени во ноември оваа година во однос на декември 1953 година е повисок за 10,3%.

Врз вакво движење на цените делуваат повеќе фактори од кои поважни се овие:

а) Оптеретеноста на платниот биланс бараше зголемување на извозот. Поголемата стимулативност дадена на извозните претпријатија доведе до зголемување на побарувачката на пазарот што понатаму се одрази врз формирањето на цените.

б) Овогодишното потфрлување на производството на некои земјоделски производи, поради сушата и друго, е од битно значење за формирањето на цените. Тоа услови во текот на 1954 година да се увезат големи количини житарици, маснотии и друго што исто така во голема мерка ја отежна положбата на платниот биланс.

в) Во 1954 година, при распределбата на националниот доход не можеше да се издвојат потребни резерви со коишто би можело да се интервенира на пазарот и да се задржи покачувањето на цените.

г) Со недоволното изнесување на стоки на внатрешниот пазар и со немање увоз на готови индустриски артикли, многу претпријатија дојдоа до монополна положба на внатрешниот пазар. Ова овозможи кај голем дел стопански организации да се оствари поголема добивка со зголемување на цените наместо зголемувањето на добивката да се оствари со зголемување продуктивноста на трудот.

## 11.

**ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО**

1. Во 1954 година формиран е куповен фонд на населението за 5,6% поголем одошто е предвиден со Општествениот план. Социјалните примања во 1954 година во споредба со 1953 година се намалија според предвидувањето за околу 250 милиони динари.

Приходите од продажба на селско-стопански производи се на нивото предвидени со Општествениот план.

2. Предвидените нестоковни парични расходи на населението се зголемени за 2,2%, а во однос на остварените во 1953 г., за 18,1%. Ова зголемување е резултат на наплатата на должните даноци од поранешните години, на зголемувањето на штедните влогови, на кириите и на цените на комуналните услуги.

## ДЕЛ ВТОРИ

### СМЕРНИЦИ И РАЗВИТОК НА СТОПАНСТВОТО ВО 1955 ГОДИНА

#### ГЛАВА III

#### ИНДУСТРИЈА

##### 1.

Во 1955 година индустриското производство и натаму значително расте. Овој пораст ќе се обезбеди:

а) Во 1955 година ќе се овозможи подобро снабдување на индустријата со суровини.

б) Во оние претпријатија што се пуштени во погон минатите години, а особено во оние што ќе бидат пуштени во 1955 година постапно се усвојуваат нови производи.

в) Се очекува поголем извоз на индустриски стоки од новите капацитети.

г) Планот за 1955 година предвидува поголеми можности за користење на амортизацијата. Покрај тоа, извршените исправки во стопите на амортизацијата кај поедините стопански гранки, а особено кај термоелектраните, кај неметалната индустрија, кај металната индустрија и кај некои стопански организации од прехранбената и градежната индустрија и кај сообраќајот, позитивно ќе влијае на производството.

##### 2.

Врз основа анализата на постигнатите резултати во 1954 година и можностите за производството, реализација и извоз се очекува општ пораст на индустриското производство во 1955 година за 29% во однос на процената на извршувањето во 1954 година. Се предвидува следното зголемување на физичкиот обем на производството:

Индекс на физичкиот обем на индустриското производство:

	П Л А Н			
	1953	1954	1955	1955/4*
Вкупно индуст. и руд.	100	123	158	129
од тоа:				
— Електростопанство	100	131	186	141
— Производство на јаглен	100	79	99	125

\*) Индексот на порастот на физичкиот обем на индустриското производство е сметан по методот на Сојузниот завод за статистика и евиденција. 1954 година е процена на извршувањето.

— Обоена металургија	100	99	107	108
— Неметална индустрија	100	131	416	318
— Метална индустрија	100	115	149	130
— Индустрија на електрични материјали	100	140	140	100
— Хемиска индустрија	100	146	313	215
— Индустрија на градежен материјал	100	115	145	126
— Дрвна индустрија	100	100	112	112
— Индустрија на хартија	100	128	135	106
— Текстилна индустрија	100	138	231	167
— Индустрија на кожи	100	182	229	126
— Прехранб. индустрија	100	126	130	103
— Тутунова индустрија	100	172	153	89
— Експлоат. на шуми	100	103	112	108

Порастот на физичкиот обем на производството во графичката индустрија во 1955 година во споредба со 1954 година ќе изнесува 11%.

Исполнувањето на предвидениот обем на производството во 1955 година во многу ќе зависи покрај останатото, од редовното снабдување со електрична енергија, од поарнувањето на далекуводната мрежа и од трансформаторските станици како и од навременото пуштање во погон на новите капацитети. Во 1955 година треба да се пуштат во погон седум нови објекти.

##### 3.

Со оглед на порастот на производството во индустријата и на пуштањето во погон на нови капацитети се предвидува зголемување на бројот на запослените во индустријата за околу 2.200 нови работници и службеници, според средниот број на запослените во 1954 година.

##### 4.

Во 1955 година ќе се пуштат во погон следните капацитети:

Во електростопанството ќе се пушти во пробен погон првиот агрегат на ХЕЦ Маврово — Вруток со сила од 37,5 MW.

Во индустријата на неметали ќе се пуштат во погон:

а) Фабриката за цемент во Скопје со капацитет од 100.000 тони цемент. Во 1955 година се предвидува производство од 30.000 тони цемент.

б) Фабриката за стакло Усје со капацитет од 4.800 тони шупливо и техничко стакло и 300 тони стаклена волна. Во 1955 година ќе се произведат 3.000 тони шупливо стакло, 500 тони техничко стакло и 200 тони стаклена волна.

Во хемиската индустрија ќе се пушти во погон Фабриката за хромни соединенија „Југохром“ — погонот за натриум бихромат со капацитет од 5.000 тони. Во 1955 година ќе се произведат 3.000 тони натриум бихромат.

Во текстилната индустрија ќе се пуштат во погон:

а) Ткачницата во текстилниот комбинат — Штип со капацитет од 16,5 милиони квадратни ме-

тра памучни тканини. Капацитетот во 1955 година ќе се користи со 22% и ќе се произведат 3,600.000 квадратни метра памучни тканини.

б) Ткачницата во текстилниот комбинат — Тетово со капацитет од 3,000.000 квадратни метра волнени тканини. Капацитетот во 1955 година ќе се користи со 13% и ќе произведе 400.000 квадратни метра волнени тканини.

в) Ткачницата во свиларскиот комбинат Титов Велес со капацитет од 2,000.000 квадратни метра свилени тканини. Капацитетот во 1955 година ќе го користи со 15% и ќе произведе 300.000 квадратни метра свилени тканини.

## ГЛАВА IV

### ЗЕМЈОДЕЛСТВО

#### 1.

За унапредувањето на земјоделското производство во 1955 година како и за понатамошниот перспективен развој на земјоделството покрај мерките предвидени во Општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија ќе се преземат и следните други мерки:

а) Ќе се зголеми употребата на вештачкото ѓубриво од 4.000 тони во 1954 година, на 10.000 тони во 1955 година. За правилната употреба на вештачките ѓубрива ќе се набават прирачни апарати.

б) Ќе се стимулира подигањето на ѓубришта за подобро чување и одгледување на стајско ѓубре. Средствата за стимулирање ќе се обезбедат од фондот за унапредување на земјоделството на Републиката и на народните одбори.

в) Ќе се субвенционира производството на зелено ѓубре со тоа што на производителите ќе им се регресира семенскиот материјал. Средствата за субвенција за семето ќе се обезбедат од околиските фондови за унапредување на земјоделството.

г) Ќе се преземат мерки за понатамошно зголемување на производството и набавката на квалитетно и сортно семе. За таа цел ќе се даваат субвенции од Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството.

д) Понатамошни вложувања на инвестициони средства во мелиоративни работи за наводнување и одводнување, преку кои ќе се оспособат нови површини за производство. За оваа цел ќе се издвојат 880 милиони динари од Републичкиот инвестиционен фонд.

ѓ) Оспособување на постоеќите и организирање на нови станици за заштита на растенијата од болести и штеточини. Средства за оваа цел ќе обезбедат народните одбори.

е) Ќе се организира широка мрежа на семе-чистачки станици за чистење и обеззаразување на семето во задругите и општините. Средства за општинските семечистачки станици ќе обезбедат народните одбори.

#### 2.

а) Ќе се стимулира производството на овоштен и лозов саден материјал. За оваа цел се пред-

видуваат субвенции од средствата на фондовите за унапредување на земјоделството.

б) Земјоделските производители ќе се премијат за добро одгледани овошни градини и лозја. Средства ќе се обезбедат од Фондот за унапредување на земјоделството на околицата.

в) Ќе се организира широка мрежа на демонстративни огледи со вештачки ѓубрива, со воведување на фуражни култури во плодоред и со други агротехнички мерки. Средства за овие огледи ќе се обезбедат од Републичкиот и околиските фондови за унапредување на земјоделството.

г) Ќе се продолжи со реонирањето на лозарството и овоштарството за која цел ќе се обезбедат средства во буџетот на Републиката.

#### 3.

За унапредување на сточарството ќе се преземат следните мерки:

а) Ќе се продолжи со реонирањето на добитокот. За таа цел ќе се обезбедат средства од Републиката.

б) Ќе се продолжи инвестирањето во високопланинските пасишта за изградба на патишта, водопоила, цистерни и друго, со кое ќе се прошири капацитетот на високопланинските пасишта. Исто така ќе се обезбедат средства од кредитниот инвестиционен фонд за земјоделството, за изведување мелиорации на зимските пасишта.

в) За подобро користење и чување на сточната храна ќе се стимулира изградбата на силоси преку давање субвенции од средствата на Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството.

г) Ќе се даваат субвенции за квалитетен семенски материјал за крмни култури.

д) Ќе се продолжи со формирањето на нови матични стада за производство на квалитетен приплоден добиток.

ѓ) На одгледувачите на добри приплодни грла ќе се даваат награди од Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството и од околиските фондови, за да се стимулира производството на расов приплоден и продуктивен добиток.

е) Ќе се прошири мрежата на установите за унапредување на сточарството, а посебно на припусните станици во околните.

ж) Ќе се продолжи со вештачкото осеменување на добитокот. Исто така се предвидува субвенционирање на одгледувачите на машки приплоден добиток.

#### 4.

За да се доизградат и доопремаат постоеќите институти и заводи за унапредување на земјоделството ќе се издвојат средства за инвестирање од буџетот на Републиката и народните одбори.

#### 5.

Ќе се продолжи и прошири системот на контрахирањето на повеќе земјоделски производи пред сеидбата, со давање бескаматен аванс во семе, вештачко ѓубре, средства за заштита на растенијата како и во готови пари.



## 6.

За унапредување на земјоделското производство ќе се формираат фондови во Републиката и во народните одбори. Овие фондови ќе се употребат за премирање на производството на семенски, посадочен, овоштен и лозов материјал, на приплоден добиток, потоа за спроведување мерките за заштита на растенијата и на добитокот, за демонстративни огледи, за земјоделска пропаганда и друго.

Средствата за овие фондови ќе се формираат со утврдување на процент од основниот и дополнителниот данок на доход од земјоделството како и од други средства на Републиката и народните одбори.

## 7.

Покрај средствата за инвестициони вложувања што се предвидуваат со Општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија, за унапредување на земјоделството ќе се обезбедат и следните средства:

а) За вложување на мелиоративни работи и за унапредување на земјоделското производство ќе се инвестира сума од 880 милиони динари од Републичкиот инвестиционен фонд.

б) За студии и истраги во областа на мелиорациите и за инвестирање во научните установи во земјоделството од буџетот на Републиката ќе се инвестираат 351 милион динари.

в) За студии и истраги и за уредување буиците како и за борба против ерозијата ќе се обезбедат средства во износ од 370 милиони динари.

г) Ќе се продолжи со изградба на објекти за преработка и чување на земјоделски производи како што се кланици, ладилници, конзервни работилници, млекари и друго. Средства за овие објекти ќе се обезбедат од Општиот инвестиционен фонд на Федеративна Народна Република Југославија.

## 8.

Оданочувањето на земјоделските производители врз база на катастарскиот доход во 1955 година ќе се воведо во сите околии.

Се предвидува во 1955 година да се оствари данок на доход од индивидуалните производители во износ од 1.443 милиони динари.

Поради промените во имовинските односи во 1955 година народните одбори ќе спречат исправки во катастарскиот операт, ќе извршат корекции во класирањето на земјата и ќе ги ускладат скалите на катастарскиот доход.

## ГЛАВА V

## ШУМАРСТВО

## 1.

За развитокот и унапредувањето на шумарството ќе се преземат следните мерки:

а) За порационално користење на шумскиот фонд и на планинските пасишта ќе се продолжи со инвестициони вложувања за изградба на шумски пасишта, за отварање нови шумски комплекси и пасишта како и за користење на постоеќите Сред-

ства за овие инвестиции ќе се обезбедат од Републичкиот фонд за унапредување во шумарството.

б) Ќе се продолжи со инвестициони вложувања во пошумувањето на голети и во важни полозаштитни појаси со дрва од висок прираст и од стопанско значење за да се зголеми прирастот на шумите и да се намалат голетите. Средствата за оваа цел ќе се обезбедат од фондовите за унапредување на шумарството на Републиката и на народните одбори.

в) Ќе се продолжи со мелиорирањето на планинските и шумските пасишта со подигање на цистерни, поила и друго, преку што ќе се зголеми капацитетот и ќе се обезбеди рационално користење на пасиштата. Средства за оваа цел ќе се обезбедат од Републичкиот фонд за унапредување на шумарството.

## 2.

За да се заштити шумскиот фонд, да се изврши мелиорација на деградираниите шуми, да се изврши пошумување на голетите, да се отворат нови шумски комплекси и пасишта, да се изврши мелиорација на пасиштата, ќе се формира Фонд за унапредување на шумарството на Републиката и народните одбори.

Овие фондови ќе се формираат со утврдување на одреден процент од вкупните приходи на шумските стопанства, од дотациите на Републиката и на народните одбори, како и од вишоците на приходите на шумските стопанства и од други извори.

## 3.

Ќе се пристапи кон унапредување на ловот и ловното стопанство со организирање на чување на шумските ловишта, формирање на производни ловишта, градба на други ловни објекти. Средства за оваа цел ќе се обезбедат од Републичкиот фонд за шумарство.

## 4.

Се предвидува зголемување на сечата во 1955 година за 50.000 кубни метра маса техничко и огревно дрво.

	1954	1955	Индекс
Сеча	450.000 м <sup>3</sup>	500.000 м <sup>3</sup>	111

Зголемувањето на сечата произлегува од отворените шумски комплекси кои имаат зрела а некористена дрвна маса. Сечата е помала од прирастот.

За да се спречат бесправните сечи и за да се зголеми техничката маса за сметка на отпадокот со огреветото дрво, шумските стопанства ќе преземат мерки за спроведување на организирана сеча за домашни потреби и продажба на мало.

## 5.

Се предвидува во 1955 година да се формира шумска такса за продажба на дрвна маса на корен за 4% повисоко од 1954 година.

Се очекува цените за испаша на стоката да бидат на нивото на постигнатите цени во 1954 година.

## ГЛАВА VI ГРАДЕЖНИШТВО

## 1.

Како резултат на зголемувањето на производството на цемент, бетонско железо и на други градежни материјали, се очекува градежништвото во 1955 година да биде поредовно снабдувано со основни градежни материјали.

## 2.

Обемот на градежните работи во 1955 година се предвидува да биде поголем за околу 5% од извршените градежни работи во 1954 година.

## 3.

Се предвидува формирање на нови градежни капацитети за навремено завршување на предвидените градежни работи како и подобрување организацијата на градењето. Покрај тоа, се предвидува и формирање на нови градежно-занатски капацитети за побрзо и поквалитетно завршување на завршните занаетчиски работи.

## 4.

Се предвидува во 1955 година сите градежни работи да бидат опфатени со наддавање.

## 5.

Во 1955 година се предвидува зајакнување на надзорот над изведувањето на градежните работи и спроведување на договорените односи.

## 6.

Опремата со која располага градежништвото е недоволна за брзо, квалитетно и евтино градење. Поради ова се предвидува учество на градежните стопански организации во Републичкиот инвестиционен фонд, за набавка на најнужната опрема.

## 7.

Новите стопански инструменти во градежништвото за 1955 година ќе го овозможат извршувањето на предвидениот обем на градежните работи со помала работна сила во однос на 1954 година.

## ГЛАВА VII АВТОСООБРАКАЈ

## 1.

Во 1955 година се предвидува пораст на транспортните услуги во автосообраќајот за 5% во однос на процената на извршените транспортни услуги во 1954 година:

	1954	1955
	%	
Камионски сообраќај	— — — 100	103
Автобуски сообраќај	— — — 100	109
Останат сообраќај	— — — 100	106
<b>Вкупно:</b>	<b>— — — 100</b>	<b>105</b>

## 2.

Предвидениот обем на автосообраќајните услови ќе се обезбеди со следните мерки:

а) Во 1955 година се предвидува користење на амортизацијата во полн износ.

б) Во 1955 година стопанските организации ќе можат да користат 30% од амортизациониот фонд за набавка на опрема и резервни делови од увоз.

в) Стопанските организации во автосообраќајот во 1955 година се ослободени од оданочување на добивката, а од износот на овој данок образуваат свој инвестиционен фонд.

г) Во 1955 година, стопанските организации на автосообраќајот во Републичкиот инвестиционен фонд ќе учествуваат под општи услови.

## 3.

Цените на превозните услуги во 1955 година ќе останат на нивото на новата тарифа донесена во текот на 1954 година.

## ГЛАВА VIII

### ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО

## 1.

Во 1955 година ќе се преземат мерки за подобрување организацијата на пазарот особено за селско-стопанските производи со извесни дополнувања во организацијата на мрежата и по пат на контрахирање.

## 2.

Се предвидува зголемување на Инвестициониот фонд на трговските стопански организации преку утврдување проценти за овој фонд од остварениот промет. Овој фонд ќе се употреби за уредување на продавниците.

## 3.

Платниот фонд во угостителството во 1955 година ќе биде зависен од висината на прометот.

## 4.

Ќе се преземат мерки за унапредување на туризмот преку подигање на нови објекти во туристичките места и преку подигање на сервисни бензински станици и друго.

## 5.

За стручно издигање на постоечкиот кадар во трговијата и угостителството и за создавање на нов кадар, се предвидува да се обезбедат средства преку придонесот за кадрови, што ќе го уплатува трговската и угостителската мрежа.

## 6.

Со Општествениот план за 1955 година не се предвидува добивка во внатрешната трговија и угостителство.

## 7.

Се предвидува стоковниот промет во 1955 година да биде поголем: во трговијата за 8,1% а во

улогителството за 12,3% во однос на процената на реализацијата во 1954 година.

## ГЛАВА IX

### ЗАНАЕТЧИСТВО

#### 1.

Развитокот на занаетчиството во 1955 година ќе се обезбеди:

а) Преку давање поголема помош на социјалистичкиот сектор за проширување мрежата на занаетчиските дукани во занаети потребни за градежни услужни работи, за комунална изградба и друго, како што се браварски, машинобраварски, механичарски, автомеханичарски, металостругарски, водоинсталатерски, електроинсталатерски, фасадерски и слични.

б) Каматата на основните средства што се утврдува со општествените планови на народните одбори ќе се употреби за формирање на фондови, кои ќе служат за подобрување на техничката опрема на занаетчиските стопански организации.

в) Ќе се преземат мерки за подобрување на стручноста на кадарот во занаетчиството преку организирање курсеви и школи од страна на занаетчиските комори.

г) Во 1955 година занаетчиските стопански организации ќе можат целосно да ги користат средствата од својот амортизационен фонд.

д) Со изедначување обврските на приватниот сектор во занаетчиството со социјалистичкиот сектор, преку реално утврдување на доходот на занаетчиите од приватниот сектор. На овој начин ќе се овозможи реално оданочување на занаетчиите од приватниот сектор, со што ќе се создадат еднакви услови на двата сектора на пазарот.

ѓ) Со ослободување на занаетчиските стопански организации од сојузниот данок на добивка.

#### 2.

Се предвидува следниот пораст на обемот на производството и услугите во занаетчиството:

	1954	1955
Занаетчиско производство и услуги	100	106

## ГЛАВА X

### ИЗВОЗ

#### 1.

1955 година се карактеризира со поголемо учество на индустриските стоки во извозот. Тоа особено се однесува за производите на хемиската и кожарската индустрија. Овој пораст е резултат на новоподигнатите капацитети што се пуштени или ќе бидат пуштени во погон во 1955 година.

#### 2.

Во 1955 година се предвидува да се извезат индустриски и земјоделски производи во износ од 3.410 милиони динари (долар = 300 динари). Во однос на 1954 година, предвидениот извоз е поголем за 9,9%.

#### 3.

Порастот на извозот по групи на производите е следен:

	1954	1955
Индустриски производи — — —	100	147
Тутун — — — — — — — — —	100	97
Земјоделски производи — — —	100	113

#### 4.

Ќе се преземат мерки за подобрување организацијата на стопанските организации што се занимаваат со извоз на индустриски и селско-стопански производи.

## ГЛАВА XI

### ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиционите вложувања во 1955 година ќе се обезбедат:

а) Со средства за наменски инвестиции предвидени со Општествениот план на ФНРЈ.

б) Со средства од Сојузниот фонд за студии и истражни работи во рударството.

в) Со средства од Општиот инвестиционен фонд на Федеративна Народна Република Југославија (гранша за 1955 година).

г) Со средства од Републичкиот инвестиционен фонд.

д) Со средства за инвестиции од Републичкиот буџет.

ѓ) Со средства за инвестиции на народните одбори и стопанските организации.

е) Со средства што ќе ги инвестира Југословенската Народна Армија.

## ГЛАВА XII

### ПАЗАР, ЦЕНИ, ПАРИЧНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

#### 1.

Во 1955 година не се очекуваат битни промени во општото ниво на цените. Се предвидува цените на индустриските производи да се формираат на нивото на постигнатите цени во второто полугодие од 1954 година. Се предвидува цените на селско-стопанските производи да се формираат на нивото на средно реализираните цени во 1954 год.

#### 2.

Врз основа на стокопаричниот биланс се предвидува паричните приходи на населението да изнесуваат 34.505 милиони динари, односно да бидаг поголеми за 4,8% во однос на остварените во 1954 година. Во формирањето на паричните приходи на населението се очекуваат следните промени:

а) Поради зголемување на запосленоста и зголемување на сегашните плати се предвидува зголемување на платниот фонд во стопанството за околу 10%.

б) Се предвидува социјалните примања да бидат на нивото на остварените во 1954 година.

в) Приходите од продажба на селско-стопанските производи се предвидува да се зголемат за 1.440 милиони динари, односно за 15,4% во однос на остварените во 1954 година.

Зголемувањето на овие приходи се предвидува поради зголеменото производство и повисоките откупни цени во 1955 година. Повисоки цени се предвидуваат кај житариците и волната.

3.

Се предвидува паричните нестоковни расходи на населението да изнесуваат 6.890 милиони динари, односно да бидат поголеми за 8,4% во однос на реализацијата во 1954 година. Овој пораст доаѓа поради зголемувањето на данокот, кириите, штедењето и друго

4.

Врз основа на паричните приходи и нестоковните расходи на населението, се предвидува да се формира куповен фонд во износ од 27.615 милиони динари, односно за 8,7% повеќе од реализацијата во 1954 година.

ГЛАВА XIII

**ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД И НАРОДЕН ДОХОД**

1.

Врз основа на изнесените смерници се очекува пораст на вкупниот општествен производ за 10%.

Движење на вкупниот општествен производ (индекс)

1953	1954	1955	1955/54
100	103,3	113,7	110

Движењето на вкупниот општествен производ по глава на жител изгледа:

	1953	1954	1955	1955/54
Вкупен општествен производ	— — — — 100	103,3	113,7	110
Население	— — — — 100	103	106	102
Вкупен општествен производ на еден жител	100	100,2	107,7	107,5

Во структурата на општествениот производ за 1955 година се задржуваат главно односите од 1954 година. Ова го покажува следниот преглед:

	1953	1954	1955	1955/54
Вкупен општествен производ	100	103,3	113,7	110
Амортизација	100	116,4	123,2	105,8
Доход	100	102,2	112,9	110,5
Потрошен фонд	100	92,7	101,9	109,8
Вишок на трудот	100	111,5	123,8	110,9

3.

Вкупните средства со коишто располагаат Републиката, народните одбори и стопанските организации заедно со дотацијата од Сојузот, во 1955 година ќе изнесуваат 23.785 милиони динари.

**ДЕЛ ТРЕТИ**

**ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ**

ГЛАВА XIV

**СРЕДСТВА И НАМЕНА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД**

1.

Во корист на Републичкиот инвестиционен фонд во 1955 година ќе се уплатува:

а) доспеани ануитети во 1955 година по кредитите од сојузните фондови што ѝ припаѓаат на Народна Република Македонија;

б) доспеаните ануитети во 1955 година по кредитите од Републичкиот инвестиционен фонд;

в) 50% од дополнителниот данок на промет на тутун;

г) 50% од дополнителниот данок на доход од ориз;

д) 40% од Сојузниот данок на добивка што ѝ припаѓа на Републиката;

ѓ) останати средства што по постоеките позитивни прописи му припаѓаат на овој фонд.

2.

Се овластува Извршниот совет на Народна Република Македонија да може од средствата на Републичкиот буџет да префрла во овој фонд.

3.

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд можат да се користат за: довршување, реконструкција и рационализација на погоните на постоеките стопански организации во индустријата и рударството, земјоделството, автосообраќајот, градежништвото и занаетчиството, за изведување на мелиорации и за подигање на нови објекти.

4.

Од Републичкиот инвестиционен фонд Народната банка на Федеративна Народна Република Југославија — централа за Народна Република Македонија да оддели:

а) средства за кредитирање на стопанските организации во индустријата и рударството и останатите стопански области во висина од 1.435 милиони динари;

б) средства за кредитирање на земјоделските стопански организации и индивидуалните земјоделски производители во износ од 880 милиони динари;

в) средства за наменски стопански инвестиции во износ од 150 милиони динари.

5.

Ќе се распишат посебни конкурси за следните намени:

а) за стопански организации во индустријата и рударството и останатите стопански области;

б) за мелиорации и за земјоделски стопански организации;

в) за индивидуалните земјоделски производители.

6.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да пропише поблиски прописи за условите под кои ќе се доделуваат кредитите на стопанските организации и индивидуалните земјоделски производители.

7.

Се овластува Извршниот совет на Народна Република Македонија да изврши расподелба на наменските стопански инвестиции.

#### ГЛАВА XV

##### РЕНТА

1.

Рента ќе плаќа рудникот „Злетово“.

2.

Висината на рентата изнесува 22% од вкупно остварената добивка во рудникот „Злетово“.

3.

Рентата ќе се уплатува во корист на Републичкиот буџет.

#### ГЛАВА XVI

##### РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

1.

Делот од данокот на промет од 5% што според Сојузниот општествен план ѝ припаѓа на Републиката, ќе се уплатува во корист на Републичкиот буџет.

Во корист на Републичкиот буџет ќе се уплатува и данокот на промет од вино и ракија што го остваруваат винарските визби.

2.

Вкупниот износ на данокот на промет кој се наплатува на подрачјето на народните одбори од задруги, приватни дуќани, приватни занаетчии и други приватни лица и од продажба на вредносници им припаѓа на народните одбори.

3.

Индивидуалните производители на тутун плаќаат 8% данок на промет од продажната цена на тутунот.

Данокот на промет што ќе се добие со примена на претходниот став им припаѓа:

- 50% на Републичкиот инвестиционен фонд,
- 50% на буџетите на народните одбори.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да донесе прописи за начинот на пресметувањето и наплатата на данокот на промет од тутун.

#### ГЛАВА XVII

##### РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА

1.

Вкупниот износ на Сојузниот данок на добивка што ѝ припаѓа на Републиката ќе се уплатува:

- 60% во буџетот на Републиката,
- 40% во Републичкиот инвестиционен фонд.

2.

Делот на добивката во висина на Сојузниот данок на добивка занаетчиските стопански организации ќе го уплатуваат во корист на својот инвестиционен фонд.

3.

Од делот на добивката што преостанува по издвојувањето на средствата за инвестиционите фондови на заедницата на Југословенските железници, односно на заедницата на претпријатијата за поштанско-телефонско-телеграфски сообраќај и резервниот фонд на претпријатијата во висина од 2% од средно користените обртни средства Железничкото транспортно претпријатие и Претпријатието за поштанско-телеграфско-телефонски сообраќај ќе уплатуваат годишно:

- 50% во корист на својот инвестиционен фонд
- 50% во корист на својот фонд за самостојно располагање.

4.

Рударските стопански организации ќе уплатуваат 5% од остварената добивка во корист на својот фонд за обновување и одржување на рудното и друго минерално благо.

5.

Се овластуваат народните одбори на околиците во своите општествени планови да одредат процент со којшто градските општини со одделни права и општините ќе учествуваат во делот на добивката која што се остварува на нивната територија.

#### ГЛАВА XVIII

##### ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1.

Стопата на придонесот за социјално осигурување од 43% се дели:

- а) на Заводот за социјално осигурување на Народна Република Македонија 30%;
- б) на заводите за социјално осигурување на околиците и град Скопје 13%.

2.

Постојаните обртни средства на Заводот за социјално осигурување на Народна Република Македонија и на заводите за социјално осигурување на околиците и град Скопје се утврдуваат на максимално 15% од годишните пресметки на нивните расходи.

ГЛАВА XIX

СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД И ЗЕМЈАРИНАТА

1.

Стопата на основниот данок на доход од земјоделството и земјарината изнесува 6% од катастарскиот доход.

2.

Стопата на основниот данок на доход од самостојните занимања и имоти изнесува 6% од остварениот доход.

3.

Од вкупниот износ на основниот данок на доход од земјоделството ќе се уплатува:

- 80% во корист на Републичкиот буџет,
- 20% во корист на Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството.

Основниот данок на доход од самостојни занимања и имоти ќе се уплатува во целост на Републичкиот буџет.

4.

Производителите на ориз плаќаат дополнителен данок на доход од ориз.

Средствата од дополнителниот данок на доход од ориз се распределуваат:

- 50% во корист на Републичкиот инвестиционен фонд,
- 50% во корист на народните одбори.

5.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да донесе посебни прописи за скалата што ќе се применува за пресметување на дополнителниот данок на доход од ориз, начинот на пресметувањето и наплатата.

6.

Се овластуваат народните одбори на околиите во своите општествени планови да го одредат учеството на градските општини со одделни права во приходите од точка 2 до 6 на став 1 од член 15 на Основниот закон за буџетите.

ГЛАВА XX

УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ПРИХОДИТЕ НА ОКОЛИИТЕ (ГРАДОТ)

1.

Републиката учествува во приходите на околиите чии вкупни приходи, заедно со дотациите од Републиката и со средствата со коишто самостојно располагаат стопанските организации, по глава на жител ги надминуваат износите во скалата од оддел 2 на оваа глава.

Во вкупниот приход на околицата, којшто се зима како основница за пресметување учеството на Републиката не влегуваат:

а) помошта што Републиката ја дава на околиите (градот);

б) каматите на основните средства на стопанските организации од областа на угостителството, занаетчиството и комуналната дејност;

в) средствата уплатени во Фондот за унапредување на земјоделството во висина од 20% од дополнителниот данок на доход од земјоделството и од ориз;

г) средствата уплатени во Фондот за унапредување на шумарството;

д) вишоците на приходите и уштедите по буџетите и активата на инвестиционите фондови од минатата година;

ѓ) сите приходи што народните одбори ги воведуваат со свои прописи.

2.

Износот со кој учествува Републиката се пресметува со примена на стопата од 50% на вишокот на приходите по глава на жител, преку средниот износ на глава на жител од скалата:

Број на жители	Околии без градски општини со посебни права	Околии со градски општини со посебни права	
		До 36.000 жители	Преку 36.000 жители
Среден износ по глава на жител динари			
До 40.000	5.400	—	—
од 40.000 — 60.000	4.900	5.900	—
од 60.000 — 80.000	4.400	5.400	—
од 80.000 — 100.000	3.900	4.900	—
преку 100.000	—	4.400	5.400

3.

Во вкупните приходи на градовите во ранг на околицата по одбивање на приходите од точка а) до ѓ) оддел први на оваа глава, Републиката учествува со 50% од вишокот на приходите што го надминува износот од 14.000 динари по глава на жител.

4.

Средствата што ќе се остварат со примена на оддел 2 и 3 од оваа глава ќе се уплатуваат во Републичкиот буџет.

5.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да донесе упатство за начинот на пресметувањето и за уплатата на овие средства.

ГЛАВА XXI

ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦЕНИ

1.

Минималната и максималната цена на дрвото на корен се утврдува и тоа:

	Минимално	Максимално
а) лисјари м <sup>3</sup>	408 дин.	520 дин.
б) четинари м <sup>3</sup>	1.716 „	2.800 „

## 2.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да го пропише начинот на издавањето на пасиштата.

## 3.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија врз основа на прописите од Сојузниот извршен совет да ја пропише тарифата за продажба на електрична енергија на територијата на Народна Република Македонија.

## ГЛАВА XXII

## КОНТИГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ

## 1.

Максималната сеча во 1955 година на територијата на Народна Република Македонија се утврдува на 500.000 кубни метра груба дрвна маса.

## 2.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да ја пропише максималната сеча по поедини реони и шумски стопанства.

## ГЛАВА XXIII

## ФОНДОВИ

## 1.

До донесувањето посебни закони за: Републичкиот инвестиционен фонд, Фондот за унапредување на земјоделството, Фондот за унапредување на шумарството, Фондот за кредитирање на станбената изградба и Фондот за унапредување на издавачката дејност се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да донесе посебни прописи за начинот на формирањето, управувањето и користењето на средствата на овие фондови.

## 2.

Во Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството се уплатува 20% од основниот данок на доход од земјоделството.

## 3.

Во својот фонд за унапредување на земјоделството народните одбори се должни да уплатат најмалку 20% од дополнителниот данок на доход од земјоделството.

## 4.

Средствата на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството во 1955 година ќе се формираат со дотација од Буџетот на Народна Република Македонија во износ од 282 милиони динари.

## 5.

Шумските стопанства ќе уплатуваат минимално 40% од своите вкупни приходи во Фондот за унапредување на шумарството на околицата (градот).

Народните одбори можат да пропишат и поголеми проценти како обврска на шумските стопанства за уплатување во овој фонд.

## 6.

Во 1955 година не се предвидува учество на Републиката во фондовите за унапредување на шумарството на народните одбори.

## 7.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да одреди средства од Републичкиот фонд за унапредување на шумарството, коишто ќе се доделат на фондовите за унапредување на шумарството на народните одбори.

## 8.

Во Републичкиот фонд за кредитирање на станбената изградба ќе се уплатат 3% од вкупните средства на Републиката и дел од добивката на градежните претпријатија.

## 9.

Се ослободуваат од уплата на минималниот придонес од 3% од своите вкупни приходи во Фондот за кредитирање на станбената изградба следните околии, што примаат дотација од Републиката:

Гевгелиска, Гостиварска, Дебарска, Кичевска, Кривопаланечка, Малешевска, Преспанска и Тиквешка.

## 10.

Во Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност издавачките претпријатија ќе уплатуваат 2% од вкупно остварената добивка.

## ДЕЛ ЧЕТВРТИ

## ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НИВНАТА ОСНОВНА РАСПОДЕЛБА

## ГЛАВА XXIV

## ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА

## 1.

Во 1955 година Републиката ќе располага со средства во износ од 12.066 милиони динари.

## 2.

Средствата од прегходниот оддел Републиката ќе ги обезбеди од следните извори:

	Во милиони динари
а) данок на промет — — — — —	378
б) данок на добивка — — — — —	4.058
в) дел од добивката од градежништвото — — — — —	305
г) рента — — — — —	151
д) анuitети — — — — —	622
е) основен данок на доход од земјоделството — — — — —	541

е) основен данок на доход од занаетчи и останати занимања — — —	75
ж) дополнителен данок на доход од ориз — — — — —	54
з) данок на промет од тутун од приватни производители — — — — —	175
и) буџетски приходи — — — — —	110
ј) учество во приходите на народните одбори — — — — —	152
к) дотација од федерацијата — — —	5.445

## ГЛАВА XXV

## УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

## 1.

Средствата со коишто ќе располага Републиката во 1955 година во висина од 12.066 милиони динари се распределуваат:

	Во милиони динари
а) за републички буџетски инвестиции	3.398
б) за општествени фондови — — —	3.500
в) дотации на народните одбори — —	1.558
г) помош на град Скопје за комунална изградба — — — — —	400
д) помош на Градската општина — Битола за комунална изградба — —	50
ѓ) републички инвестиционен фонд	2.465
е) фонд за кредитирање на станбената изградба — — — — —	305
ж) фонд за унапредување на земјоделството — — — — —	108
з) дотација на Фондот за унапредување на шумарството — — — —	282

## 2.

Средствата за дотации на народните одбори се доделуваат на:

	Во милиони динари
— НО на Битолска околија	79
— НО на Гевгелиска околија	91
— НО на Гостиварска околија	161
— НО на Дебарска околија	132
— НО на Кичевска околија	168
— НО на Кривопаланечка околија	99
— НО на Кумановска околија	29
— НО на Малешевска околија	138
— НО на Овчеполска околија	48
— НО на Охридска околија	280
— НО на Преспанска околија	70
— НО на Струмичка околија	139
— НО на Тетовска околија	22
— НО на Тиквешка околија	82
— НО на Титоввешка околија	20

## 3.

Средствата за републичките буџетски инвестиции од претходната глава ќе се употребат за:

Во милиони динари

1. Студии и истражувања:	
а) студии и истражувања во индустријата и рударството — — —	245

б) студии и истражувања во мелиорациите — — — — —	230
в) студии и истражувања во буиците и ерозиите — — — — —	25
2. Студии и припрема на техничка документација — — — — —	33
3. За просветни објекти:	
а) Радио — Скопје — — — — —	38
б) Земјоделско-шумарски факултет	18
в) Економско-правен факултет —	25
г) Сеизмолошка станица — — —	17
д) Учителска школа — реновирање	40

## 4. Инвестиции во здравствени објекти:

а) клинички блок во Скопје — —	113
б) Душевна болница — Бардовци	130
в) Косна ТБЦ — Струга — — — —	130
г) Болница — Јасеново адаптација	55
5. Хотел — Охрид — — — — —	200

## 6. Изградба на патишта:

а) пат Битола — Охрид — — — —	632
б) пат Струмица — Радовиш Штип — — — — —	406
в) студии и проекти за патишта	45
г) студии и проекти за железници	30

## 7. Уредување на буици и борба против ерозијата — — — — —

345

## 8. Инвестиции во земјоделските научни установи:

а) Завод за сточарство — — — —	29
б) Ергела Гнестино — Битолско —	17
в) Пастувска станица — Кавадарци	9
г) Завод за овоштарство — — — —	30
д) Завод за лозарство — — — —	23
ѓ) Завод за рибарство — — — —	6,5
е) Земјоделски испитателен институт — — — — —	4
ж) Факултетско земјоделско стопанство — — — — —	2,5

## 9. Државен секретаријат за внатрешни работи — — — — —

150

## 10. Народно собрание — — — — —

150

## 11. Административна зграда на Извршниот совет и изградба на станови за службениците на Извршниот совет — — — — —

220

## ГЛАВА XXVI

## ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## 1.

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија да донесе поблиски прописи за спроведување на Општествениот план.

## 2.

Општествениот план на Народна Република Македонија влегува во сила од денот на потпишувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.



27.

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ

#### НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1955 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1955 година, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 18 јануари 1955 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 19 јануари 1955 година.

Број 4

Скопје, 21 јануари 1955 година

Претседател на Народното собрание,  
Лазар Колишевски, с.р.

Претседател на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с.р.

## ЗАКОН

### ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1955 ГОДИНА

Член 1

Буџетот на Народна Република Македонија за 1955 година со одделните прилози ги содржи:

#### I. Републичкиот буџет:

со приходи од	Динари	3,743.000.000.—
со расходи од	Динари	9,188.000.000.—
со вишок на расходите над приходите		
	Динари	5,445.000.000.—

#### II. Претсметките на установите со самостојно финансирање:

со приходи од	Динари	1,169.246.000.—
со расходи од	Динари	1,565.955.000.—
со вишок на расходите над приходите		
	Динари	396,709.000.—

#### III. Претсметката на одделните фондови:

со приходи од	Динари	3,170.000.000.—
со расходи од	Динари	3,452.000.000.—
со вишок на приходите над расходите		
	Динари	282,000.000.—

Член 2

Вишокот на расходите над приходите по буџетот на Народна Република Македонија во вкупен износ од Динари 5,445.000.000.— се покрива со дотација од Сојузниот буџет.

Член 3

Вишокот на расходите по претсметките на установите со самостојно финансирање во вкупен износ од Динари 396,709.000.— се покрива со дотација од буџетот на Народна Република Македонија.

Член 4

Вишокот на расходите по претсметките на одделните фондови во вкупен износ од Динари 282,000.000.— се покрива со дотација од буџетот на Народна Република Македонија.

Член 5

Установите со самостојно финансирање, кои во текот на 1955 година со успешна организација во извршувањето на задачите предвидени во одобрената претсметка, остварат вишок на сопствените приходи над планираните ќе внесат во своите фондови, а во смисла на чл. 5 и 7 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање, од така остварениот вишок и тоа:

	Во фондот за напладување	Во фондот за замена и до- полнување
Македонски народен театар — Скопје	40%	40%
Радио — Скопје	30%	70%
Ансамбл за народни игри и песни		
„Танец“ Скопје	40%	60%
Скопска филхармонија — Скопје	40%	60%
Институт за научно истражување во индустријата, Скопје	30%	45%
Шумарски научен институт, Скопје	30%	40%
Земјоделски испитателен институт, Скопје	20%	50%
Институт за тутун, Прилеп	15%	45%
Институт за студии и проектирање, при Техничкиот факултет, Скопје	15%	85%
Завод за унапредување на сточарството, Скопје	30%	40%
Завод за унапредување на лозарството и винарството, Скопје	20%	40%
Завод за рибарство, Скопје	30%	40%
Завод за водостопанство, Скопје	30%	45%
Завод за овоштарство, Скопје	30%	35%
Завод за ревизија на послувањето на стопанските организ. Скопје	20%	60%
Завод за геолошки испитувања, Скопје	15%	50%
Завод за уредување на шумите, Скопје	15%	60%
Земска ергела „11 октомври“ с. Гнеотино, Битолско	30%	40%
Пастувско станиште, с. Манастирец, Тиквешко	30%	40%
Факултетско земјоделско стопанство, с. Трубареве, Скопско	30%	50%
Стопанство на Земјоделскиот техникум, Битола	30%	50%
Стопанство на Земјоделскиот техникум, Струмица	30%	50%
Стопанство на Земјоделскиот техникум, Тетово	30%	50%
Стопанство на Школата за механизација на земјоделството, Куманово	30%	50%

	Во фондот за публикации и пропаганда	Во фондот за кадрови
Институт за научно истражување во индустријата, Скопје	10%	15%
Земјоделски испитателен институт, Скопје	20%	10%
Шумарски научен институт, Скопје	15%	15%
Институт за тутун, Прилеп	20%	20%
Завод за унапредување на сточарството, Скопје	20%	10%
Завод за унапредување на лозарството, Скопје	20%	20%
Завод за рибарство, Скопје	15%	15%
Завод за водостопанство, Скопје	10%	15%
Завод за овоштарство, Скопје	20%	15%
Завод за ревизијата на послувањето на стопанските организации, Скопје	—	20%
Завод за геолошки истражувања, Скопје	15%	20%
Завод за уредување на шумите, Скопје	10%	15%
Земска ергела „11 септември“, с. Гнеотино, Битолско	15%	15%
Факултетско земјоделско стопанство, с. Трубарско, Скопско	—	20%
Стопанство на Земјоделскиот техникум, Битола	—	20%
Стопанство на Земјоделскиот техникум, Струмица	—	20%
Пастувоко станиците, с. Манастирец, Тиквешко	15%	15%
Стопанство на Земјоделскиот техникум, Тетово	—	20%
Стопанство на Школата за механизација на земјоделството, Куманово	—	20%

Расподелбата на вишокот на приходите кој у новата со самостојно финансирање не го оствари на начин како е предвидено во став први од овој член ќе се изврши со Законот за завршната сметка по буџетот на Народна Република Македонија за 1955 година.

**Член 6**

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание да при укинувањето, спојувањето и менувањето на републичките органи и установи ги распредели расходите одобрени по нивните претсметки на новоформираниите републички органи и установи.

Претсметките на новоформираниите републички органи и установи, на предлог на Извршниот совет ги одобруваат одборите за буџет при соборите на Народното собрание.

**Член 7**

Нови поставувања кај органите и установите доколку за таа цел во претсметките не се обезбедени потребни финансиски средства можат да се вршат само со претходна согласност на Извршниот совет.

**Член 8**

Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се преименува од 1 јануари 1955 година.

28.

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА  
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  
1953 ГОДИНА**

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за завршната сметка на Народна Република Македонија за 1953 година, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 18 јануари 1955 година и на седницата на Соборот на поризводителите одржана на 19 јануари 1955 година.

Број 5

Скопје, 21 јануари 1955 година

Претседател на Народното собрание, <b>Лазар Колишевски, с. р.</b>	Претседател на Извршниот совет, <b>Љупчо Арсов, с. р.</b>
---	---

**ЗАКОН**

**ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ПО БУЏЕТОТ НА  
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  
1953 ГОДИНА**

**Член 1**

**I.**

Остварените приходи и извршените расходи во буџетската 1953 година по буџетот на Народна Република Македонија изнесуваат и тоа:

Приходи	— — — — —	Динари 4.524,041.318,44
Расходи	— — — — —	Динари 3.058,994.702 —
Вишок приходи	— — — — —	Динари 1.465,046.616,44

**II.**

Остварените приходи и извршените расходи во буџетската 1953 година по завршните сметки на установите со самостојно финансирање изнесуваат, и тоа:

Приходи	— — — — —	Динари 441,722.282.—
Расходи	— — — — —	Динари 420,167.860.—

**III.**

Остварените приходи и извршените расходи во буџетската 1953 год. по завршните сметки на здравствените установи со самостојно финансирање изнесуваат и тоа:

Приходи	— — — — —	Динари 269,591.967.—
Расходи	— — — — —	Динари 305,430.974.—

**Член 2**

Се одобрува завршната сметка по буџетот на Народна Република Македонија за 1953 година, со-

ставена согласно прописите по член 48 и 49 од Основниот закон за буџетите.

#### Член 3

Завршната сметка по буџетот на Народна Република Македонија за 1953 година заедно со завршната сметка на установите со самостојно финансирање е составен дел од овој закон.

#### Член 4

Овој закон влегува во сила со денот од објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

### 29.

На основа чл. 3, 37, 47, 48 и 54 став 2 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразни болести донесувам

## НАРЕДБА

### ЗА ПРЕВЗИМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОДСТРАНУВАЊЕ НА БЕСОТ КАЈ КУЧИЊАТА

#### I.

Со цел да се спречи и одстрани бесот кај кучињата и со тоа заштити добитокот, дивината и луѓето од оваа заразна болест, на подрачјето на НР Македонија ќе се применат следните мерки: попис, заштитна вакцинација против бесот на сите кучиња и сотирање на бестопанствените кучиња.

#### II.

Сопствениците односно држателите (во понатамошниот текст: сопствениците) на кучињата должни се во четвртото тромесечје на секоја година, односно во рок од 30 дена од стапувањето во сила на оваа наредба кучињата што ги држат да ги пријават на народниот одбор на општината, градската општина со одделни права, односно градот на чие подрачје се наоѓа кучето, за регистрација.

Исто така сопствениците на кучиња се должни да го пријават секое новонабавено куче во рок од 15 дена од денот на набавувањето.

Во смисла на предниот став задолжително се пријавуваат и кучињата постари од 3 месеци.

#### III.

На основа на пријавите поднесени во смисла на предната точка надлежниот народен одбор ќе води евиденција на пријавените кучиња, на основа на која на сопствениците на кучињата ќе им издава книжица односно картон за секое куче.

Во книжицата односно картонот задолжително се убележуваат сите податоци за бележењето на кучето.

Републичката управа за ветеринарна служба ќе го пропише начинот на водењето на евиденцијата и убележувањето на потребните податоци во книжицата односно картонот.

#### IV.

Сопственикот на кучето должен е, секоја година — по извршената регистрација — своето куче да го подложи на заштитна вакцинација против

бесот во времето и местото што ќе го одреди советот за стопанство на народниот одбор на околицата, градот односно градската општина со одделни права.

Заштитната вакцинација на кучињата ја врши територијално надлежната ветеринарна станица, која по правило се врши во периодот јануари — март.

#### V.

За секое куче што е регистрирано и вакцинирано се издава маркица која се обесува на вратот на кучето.

Маркицата служи како доказ дека кучето е регистрирано и вакцинирано.

Формата и текстот на маркицата поодделно за секоја година ќе ги определи Републичката управа за ветеринарна служба.

#### VI.

Сопствениците на кучињата должни се, своите кучиња да ги држат во дворовите на зградите постојано врзани. По исклучок, лужсузните кучиња можат да се држат неврзани, но само во станот на сопственикот.

Доколку сопственикот го изводи кучето вон од дворот на зградата или станот, може да го изведе само со кошница на устата или врзано со каиш, синџир и сл.

Сопствениците на ловечките и овчарските кучиња должни се, при проаѓањето низ населени места, кучињата да ги држат врзани, а можат да ги пуштат за ловење односно за чување дури по излегувањето од населеното место.

#### VII.

Сопственикот на кучето е должен да ги сноси трошковите за заштитната вакцинација.

Трошковите од предниот став со свои прописи ги утврдува народниот одбор на околицата, градот, односно градската општина со одделни права.

#### VIII.

Безстопанствените кучиња мора да се уништат. Како безстопанствени кучиња во смисла на предниот став се сметаат сите скиташти кучиња постари од три месеци.

#### IX.

Уништувањето на безстопанствените кучиња го вршат самите сопственици или овластените органи на народниот одбор на општината, градската општина со одделни права односно градот.

Кучињата наведени во претходниот став можат да ги уништуваат и ловциите и органите на Народната милиција.

#### X.

Прекршувањето на оваа наредба ќе се казни по чл. 70, 71 и 72 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести.

## XI.

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 10528

6 декември 1954 година

Скопје

Државен секретар  
за работи на стопанството,  
А. Симиџиев, с. р.

## Огласен дел

### РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

#### (ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година под реден број 352, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие — дуќан за колонијал „Пена“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со колонијални стоки на мало.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 352/54.

(1510)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Восното претпријатие за изработка на офицерски облека и чевли — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Министерството на народната одбрана на ФНРЈ. Финансиска управа на Ј. А. на страна 8/1 под реден број 8, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25 септември 1954 година под реден број 345, под фирма: Претпријатие за изработка на офицерски и цивилни облека и чевли, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: изработка на облека и чевли; оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите продавници во Скопје, Битола, Кичево, Струмица и Охрид. Овие продавници се без посебни права.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 265/54.

(1512)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година под реден број 514, е запишано оснивањето и конституирањето на дуќанот под фирма: Електро инсталатерски дуќан „Никола Тесла“, со седиште во Кавадарци. Предмет на послувањето на дуќанот е: вршење електричарски услуги и инсталации.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 535/54.

(1463)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 373/54 година е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Македони-

ја“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на топли и студени јадења, тестени производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци и тутунски производи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 373/54. (1491)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 379/54 година е запишано под фирма: Земјоделска економија „Градинар“, со седиште во село Покрајчево — Струмичко. Предмет на послувањето на економијата е: унапредување на земјоделието, производство на сточен фураж сите видови култури и бубарство.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 379/54. (1493)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 380/54 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на мало „11 октомври“, со седиште во село Покрајчево — Струмичко. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, машини и индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 380/54. (1494)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 382/54 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на мало „Огражден“, со седиште во село Василево — Струмичко. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, машини и индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 382/54. (1495)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 година под реден број 164, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Иднина“, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со: прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, производи врз база на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 164/54.

(1324)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 година под реден број 171, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Фолклор“, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со: текстил, куси и плетени стоки, конфекција, парфимериски и козметички стоки, производи од домашна дејност и од уметнички занаети, сатови и производи од драгоцен метали.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 171/54.

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30 август 1954 година на страна 144, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан — слаткарница „Бистра“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на прехранбени артикли, ориентално-слаткарски, печива, млечни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 543/54.  
(942)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30 август 1954 година, на страна 139, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан — фурна „Жито“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на леб и печиво како и вршење на пекарски услуги.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 541/54.  
(954)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 301/54 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Градско претпријатие „Малеш“, со седиште во Берово. Предмет на послувањето на претпријатието е: обавување на градежно-комунални услуги и производство на градежни материјали.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 301/54.  
(1027)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 343/54 година е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан „Партизан“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на месо.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 343/54.  
(1282)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година под реден број 533, е запишано стопанското претпријатие и неговото конституирање под фирма: Претпријатие за промет со емиш, зарзават и варива на големо и мало „Витамин“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: промет со емиш зарзават и варива.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 559/54.

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11 мај 1954 година под реден број 157, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на големо „Тргопромет“, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на големо со индустриски, колонијални, прехранбени и селско-стопански земјоделски производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 157/54.  
(1318)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1954 година под реден број 236/I, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен млекарски дуќан „Нов живот“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на млеко и млечни производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 236/54.  
(1425)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-VII-1954 година, под реден број 223/I, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен комисионер дуќан „Експрес“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: комисиона продажба на подвижни предмети.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 223/54.  
(1413)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-VII-1954 година, под реден број 224, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан „Лонжин“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со садови и изработки од драгоцени метали, како и вршење услуги од саатчиската дејност.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 224/54.  
(1414)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-VII-1954 година, под реден број 226/I, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан „Јадран“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и продажба на слаткарски и млечни производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 226/54.  
(1416)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-VII-1954 година, под реден број 227/I, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан „Малина“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и продажба на слаткарски и млечни производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 227/54.  
(1417)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-VII-1954 година, под реден број 228/I, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан „Пролет“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и продажба на слаткарски и млечни производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 228/54.  
(1418)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-VII-1954 година, под реден број 229/I, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан

„Букет“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и продажба на слаткарски и млечни производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 229/54.  
(1419)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-VII-1954 година, под реден број 239/I, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан „Ружа“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и продажба на слаткарски производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 239/54.  
(1428)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година, под реден број 241/I, е запишан дуќанот под фирма: Здружен берберски дуќан „Единство“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: вршење на берберски услуги.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 241/54.  
(1430)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година, под реден број 242/I, е запишан дуќанот под фирма: Здружен берберски дуќан „Спорт“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: вршење на берберски услуги.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 242/54.  
(1431)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година, под реден број 243/I, е запишан дуќанот под фирма: Здружен берберски дуќан „Вангел Мајорот“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: вршење на берберски услуги.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 243/54.  
(1432)

Окружниот суд во Скопје објавува дека „Макотекс“ претпријатие за промет со памук, волна, сирови и преработени кожи — увоз-извоз — Скопје досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при НО на град Скопје, на страна 200, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25-IX-1954 година под реден број 356, под фирма: „Макотекс“ претпријатие за промет со памук, волна, сирови и преработени кожи и увоз-извоз, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на големо — промет со памук, волна, свила, сирови и преработени кожи, кожи од дивеч, крзно, свилни и животински отпадоци и влакна и увоз-извоз. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите откупни станици и тоа: Откупна станица во Скопје, откупна станица во Куманово, откупна станица во Крива Паланка, откупна станица во Кратово,

откупна станица во Т. Велес, откупна станица во Неготино, откупна станица во Кавадарци, откупна станица во Гевгелија и откупната станица во Валандово. Станиците се без посебни права.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 532/54.  
(1509)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-V-1954 година, на страна 127, под реден број 127, е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за одгледување на крави и производство на млеко „Млекар“, со седиште во Кавадарци. Предмет на послувањето на претпријатието е: одгледување на крави, производство на млеко и млечни производи, полоделска дејност во рамките на своите потреби за производство на фуражни храни.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 171/54.  
(1576)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 414/54, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Огражден“, со седиште во с. Ново Село — Струмичко. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, машини и индустриски стоки, како и откуп на земјоделски производи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 414/54.  
(1578)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 410/54, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Чифлик Таш“, со седиште во с. Банско — Струмичко. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, како и трговија со мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 410/54.  
(1582)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 408/54, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало „Матица“, со седиште во с. Моноспитово — Струмичко. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, како и трговија со мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 408/54.  
(1584)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 407/54, е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан „Огражден“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: хотелиско-угостителски услуги.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 407/54.  
(1585)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-IX-1954 година, под реден број 312, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за колонијал на мало „Пролетер“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со животни намирници и куќни потреби, парфимериски стоки и алкохолни пијалоци. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите пословни единици и тоа: на ул. „Иво Рибар“ бр. 50, ул. „Варшавска“ бр. 26 и на ул. „388“ бр. 64.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 414/54.  
(1589)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1954 година, под реден број 458, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за колонијал на мало „Славија“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со животни прехрани и куќни потреби, парфимериски стоки и алкохолни пијалоци. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите продавници и тоа: на ул. „Генерал Темпо“ бр. 18, на ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 69 и на ул. „200“ бр. 50. Продавниците се без посебни права.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 433/54.  
(1590)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Каменоломот „Кисела Вода“ — Скопје, досега воден во регистарот на стопанските претпријатија при НО на град Скопје, на страна 14, под реден број 14 е префрлен од поменатиот регистар и запишан во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25-IX-1954 година, под реден број 400, под фирма: Каменолом „Кисела Вода“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на каменоломот е: производство на кршен камен, за зидање, тучања и ризла за патишта, ивичњаци за улици и разни камени блокови.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 241/54.  
(1591)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 година под реден број 183, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Вкус“, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, куси и плетени стоки, конфекција и текстилна галантерија.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 183/54.  
(1344)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31 мај 1954 година под реден број 185, е запишан дуќанот под фирма: Кондурациски дуќан „Ласта“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и услуги на кондурациски изработки.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 185/54.  
(1346)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21 август 1954 година под реден број 248, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Занаетчиско претпријатие „Братство“, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на претпријатието е: вршење услуги на дуќаните, водење на книговодство, складирање на материјали, вршење транспорти и на бавување материјали и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 248/54.  
(1436)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 90/54 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Кожар“, со седиште во Штип. Предмет на послувањето на претпријатието е: промет со кожи, волна и животинска стока.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 90 од 29 април 1954 година.  
(465)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 202/54 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мешовити стоки „Чупино“, со седиште во село Ваница — Кочанско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со млечни и месни преработки, мелнични производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, мешовити индустриски и прехранбени стоки и цигари.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 202/54.  
(846)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 255/54 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Сосна“, со седиште во Берово. Предмет на послувањето на дуќанот е: купо-продажба на стоки во внатрешен промет на мало.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 255/54.  
(899)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 258/54 година е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски самостоен дуќан „Иднина“, со седиште во Св. Николе. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и продажба на слатки, сода-вода, и други безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 258/54.  
(902)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 260/54 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Занаетчиско претпријатие „Единство“, со седиште во Св. Николе. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство и продажба на леб и печиво како и вршење пекарски услуги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 260/54.  
(904)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-XI-1954 година, под реден број 109, е запишан под фирма: Трговски дуќан „Јасмин“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со парфимериски, козметички и бижутерски производи.

Дуќанот е основан од НО на град Скопје со решение бр. 7397 од 22-XII-1953 година. Истиот ќе го потпишуваат раководителот Методи Ефремов и продавачката Бранка Блажевска, во границите на овластувањето.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 709/54.  
(1552)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 368/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Угостителски самостоен дуќан „Моноспитово“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на сите алкохолни и безалкохолни пијалоци, суви јадења — мезелуци и тутунски производи.

Од Окружниот стопански суд Штип, Р. бр. 368/54.  
(1486)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 369/1954 година е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Извор“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на сите видови пијалоци, јадења-мезелуци и тутунски производи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 369/54.  
(1487)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Станицата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“ — Кавадарци досега водена во регистарот на стопанските претпријатија при Поверенството за финансии на Околинскиот народен одбор — Кавадарци на страна 4, рег. бр. 2, е префрлена од поменатиот регистар и запишана во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25 септември 1954 година под реден број 363, под фирма: Станица за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“, со седиште во Кавадарци. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на волна, индустриски растенија, сирови кожи, животински отпадоци и влакна.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 530/54.  
(1478)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Станицата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“ — Титов Велес досега водена во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на Градската општина — Титов Велес на страна 33, е префрлена од поменатиот регистар и запишана во регистарот на стопанските

организации при овој суд на 25 септември 1954 година под реден број 361, под фирма: Станица за откуп на памук, волна и кожи „Макстекс“, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на памук, волна и кожи, животински влакна и рогови.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 528/54.  
(1479)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Станицата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“ — Кратово досега водена во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на Кумановска околина на страна 33, под реден број 33, е префрлена од поменатиот регистар и запишана во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25 септември 1954 година под реден број 360, под фирма: Станица за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“, со седиште во Кратово. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на памук, волна и кожи.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 527/54.  
(1480)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Станицата за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“ — Крива Паланка досега водена во регистарот на стопанските претпријатија при Поверенството за финансии на Околинскиот народен одбор Крива Паланка на страна 85, под реден број 85, е префрлена од поменатиот регистар и запишана во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25 септември 1954 година под реден број 359, под фирма: Станица за откуп на памук, волна и кожи „Мако-текс“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на кожи и волна.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 526/54.  
(1481)

## СОДРЖИНА

	Страна
26. Указ за прогласување на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1955 година — — — — —	41
27. Указ за прогласување на Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1955 година — — — — —	57
28. Указ за прогласување на Законот за завршната сметка на Народна Република Македонија за 1953 година — — — — —	58
29. Наредба за превземање мерки за спречување и одстранување на бесот кај кучињата	59